



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Почитувани,

Имам голема чест и задоволство да ја отворам оваа работилница со тема “Листа на лекови на товар на ФЗОМ – пракса и искуства”.

Оваа пракса на Фондот за директна соработка со стручните медицински лица как работилница веќе е континуиран процес. И оваа година продолжуваме со блиска соработка со лекарите и фармацевтите се во насока на примена на законските прописи и корекција на одредени недостатоци воочени во праксата. Затоа оваа работилница и го носи насловот **пракса и искуства**.

Работилницата е наменета за сите вас кои што сте тука присутни и за оние кои не се тука присутни колеги, за сите кои вршите дејност во здравствени установи кои имаат склучено договор со ФЗОМ.

Мило ми е што ве гледам во толку голем број со што ќе бидеме во можност да дискутираме за прашања ,проблеми и предлози во врска со имплементацијата на Листата на лекови на товар на ФЗОМ и самата листа.

Преку заедничка соработка со вас лекарите и фармацевтите ќе им овозможиме уште подобра информираност и достапност на осигурените лица со лековите од позитивната листа на ФЗОМ. Тоа е главната цел на Фондот за здравствено осигурување на Македонија, да обезбеди квалитетни услуги за своите осигуреници во кои спаѓаат и лековите.

Се надеваме дека оваа работилница ќе го даде очекуваниот ефект и дека во иднина ќе има максимална примена на одредбите од позитивната листа од ваша страна, како подзаконски акт.



ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО
ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА
www.fzo.org.mk

Адреса: Македонија бб, 1000 Скопје
Тел.: 02 3289 000
ИНФО ЛИНИЈА
(БЕСПЛАТНА) 0800 33 222
Е-пошта: info@fzo.org.mk
Web:

www.fzo.org.mk

Соработката со Лекарската комора на Македонија, Здружението на приватни лекари на РМ и Фармацевтската комора на Македонија, кои се дел од здравствениот систем на нашата држава ќе допринесат за подобра и поквалитетна услуга на сите пациенти на кои им е потребна истата.

Без заедничка соработка и синергистичко работење на коморите и здруженијата со ФЗОМ не би можело да има добро функционирање и квалитетна здравствена заштита кон која сите ние тежнееме.

Се надевам дека и во иднина ќе имаме заедничка и добра понатамошна соработка. Ви посакувам успешна рабтилница!